

# СЛУЖ

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 15 октомври 1975  
Скопје  
Број 36 Год. XXXI

Претплатата за 1975 година изнесува 300 динари. Овој број чини 4 дин. Жиро сметка 40100-601-128

406.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

### УКАЗ

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТ СО ЗЕМЈИШТА И ЗГРАДИ

Се прогласува Законот за промет со земјишта и згради,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 30 септември 1975 година.

Бр. 06-2255  
1 октомври 1975 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието  
на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател  
на Претседателството  
на СРМ,  
Видое Смилевски, с. р.

### ЗАКОН ЗА ПРОМЕТ СО ЗЕМЈИШТА И ЗГРАДИ

#### Глава I

#### ОПШТИ ОДРЕДБИ

##### Член 1

Со овој закон се определуваат условите и постапката под кои се врши прометот на земјишта, згради и посебни делови од згради (во натамошниот текст: недвижности).

##### Член 2

Земјоделските земјишта во општествена сопственост можат да се отуѓуваат под услови определени со овој или друг закон.

Градежните земјишта во општествена сопственост не можат да се отуѓуваат, но врз нив можат да се стекнуваат права определени со закон.

Зградите и посебните делови од згради во општествена сопственост можат да бидат во промет под условите определени со закон.

##### Член 3

Недвижностите што се во општа употреба не се во промет.

##### Член 4

Носители на правото на користење на недвижности во општествена сопственост во смисла на овој закон се: организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници, месните заедници, општествено-политичките заедници и други општествени правни лица (во натамошниот текст: општествени правни лица).

2693 Централна правосудна книжница  
Врховног содишча СР Словеније  
61000 ЉУБЉАНА  
ул. "Товчарјева" бр.9

Општествените правни лица можат со правно дело со надоместок или без надоместок да стекнуваат, да отуѓуваат и да пренесуваат недвижности под условите определени со овој закон.

##### Член 5

Прометот со недвижности на кои граѓаните имаат право на сопственост е слободен ако со овој или со друг закон не е поинаку определено.

##### Член 6

Носители на правото на сопственост на недвижности во смисла на овој закон се: граѓаните, здруженијата на граѓаните и другите граѓански правни лица.

##### Член 7

Со отуѓувањето на зграда на која постои право на сопственост се пренесува и правото на сопственост односно правото на користење и на земјиштето на кое таа се наоѓа, како и на земјиштето што служи за редовна употреба на зградата, ако со договор не е поинаку определено.

Со пренесувањето на правото на сопственост врз зграда подигната на доделено општествено градежно земјиште на користење преминува и правото на користење на земјиштето додека зградата постои.

Со отуѓувањето на зграда што е во општествена сопственост, оној што се стекнува со зградата се здобива со правото на користење на тоа земјиште додека зградата постои.

Со пренесувањето на правото на користење или со отуѓувањето на земјоделско земјиште во општествена сопственост, стекнувачот на земјиштето не се стекнува и со право на користење односно со право на сопственост на земјоделска зграда што се наоѓа на тоа земјиште, ако со договорот не е поинаку определено.

##### Член 8

Во промет можат да бидат и посебни делови од згради (станови и деловни простории), како и идеални делови од згради, станови и деловни простории.

##### Член 9

Договорот врз основа на кој се пренесува правото на користење или правото на сопственост на недвижност мора да биде составен во писмена форма, а потписите на договорните странки да бидат заверени кај судот.

Договорот што не е склучен и заверен во смисла на став 1 од овој член не произведува правно дејство.

##### Член 10

Договорот врз основа на кој се стекнува или отуѓува недвижност не произведува правно дејство, ако недвижноста според овој закон не може да биде во промет.

##### Член 11

Одредбите на овој закон за стекнување и отуѓување на недвижности се применуваат и во случаите на замена на земјишта, згради и посебни делови од згради во сопственост на граѓани за друго земјиште, зграда или посебен дел од зграда во општествена сопственост.

## Глава II

## ПРОМЕТ СО ЗЕМЈИШТА, ЗГРАДИ И ПОСЕБНИ ДЕЛОВИ ОД ЗГРАДИ

## Член 12

Општествените правни лица можат земјоделското земјиште на кое имаат право на користење да го заменат за друго земјоделско земјиште во сопственост на граѓани или да го продадат на граѓанин.

Паричниот износ добиен за продаденото земјоделско земјиште од претходниот став, општественото правно лице е должно да го употреби само за купување на друго земјоделско земјиште.

## Член 13

Општествените правни лица можат меѓусебно да стекнуваат и да отуѓуваат згради и одделни делови од згради со правно дело со надоместок или без надоместок.

## Член 14

Општествените правни лица можат семејни станбени згради и станови да продаваат на граѓани и на граѓански правни лица.

Продажбата на станбените згради и станови од општествена сопственост се врши според посебен закон.

## Член 15

Општествено правно лице на носител на правото на сопственост може да му продаде деловна зграда или деловна просторија што му е потребна за вршење на дејност со самостоен личен труд со средства во сопственост на граѓаните.

## Член 16

Продажбата на недвижности од страна на општествени правни лица на граѓани, здружение на граѓани и други граѓански правни лица се врши по пат на јавно наддавање, или со поднесување на писмени понуди за купување, а по пат на непосредна спогодба само тогаш кога со продажбата по пат на јавно наддавање, односно по пат на поднесување на писмени понуди не е постигната пазаришната цена на недвижноста што е предмет на продажбата.

Договорот за купопродажба склучен спротивно на одредбата од став 1 на овој член не произведува правно дејство.

## Член 17

Договорот врз основа на кој општественото правно лице им продало недвижност на граѓани, здружение на граѓани или на друго граѓанско правно лице по пат на непосредна спогодба во смисла на став 1 од член 16 на овој закон, може да се поништи ако продажната цена не ја достигне пазаришната цена на недвижноста во времето на склучувањето на договорот.

Договорот врз основа на кој општественото правно лице купило недвижност од граѓанин, здружение на граѓани или друго граѓанско правно лице може да се поништи ако куповната цена ја надминува пазаришната цена на купената недвижност во времето на нејзиното купување.

## Член 18

Општественото правно лице е должно примеро од договорот од член 17 на овој закон, во рок од 15 дена од склучувањето, да му достави на јавниот правобранител на општината на чие подрачје се наоѓа недвижноста, а ако таков нема, на републичкиот јавен правобранител.

## Член 19

Јавниот правобранител на општината, односно републичкиот јавен правобранител, ќе поднесе тужба за поништување на договорот во рок од најмалку 90 дена од денот на приемот на договорот, ако утврди дека договорот за купопродажба на недвижноста е склучен под услови кои за оп-

штественото правно лице се понеповолни од условите што се пропишани во член 17 од овој закон.

Доколку на јавниот правобранител не му е доставен договорот од претходниот став, може во рок од 90 дена од дознавањето да поднесе тужба за поништување на договорот, но најдоцна во рок од 2 години од заверувањето на договорот.

Договорот за купопродажба останува во сила ако во постапката што ја водел јавниот правобранител се усогласи со одредбите на овој закон.

Со одредбите на претходните ставови од овој член не се засега во правото на договорените странки да бараат поништување на договорот според општите правила на имотното право.

## Член 20

Покрај поништување на договорот според член 19 од овој закон, јавниот правобранител ќе бара на општественото правно лице да му биде вратена продадената недвижност односно купопродажната цена, доколку општественото правно лице тоа не го барало.

Барање за враќање на недвижноста може да се поднесе и спрема трето лице кое не било добросовесно.

Ако барање за враќање на недвижноста не може со успех да се поднесе спрема трето лице, општината односно Републиката може од купувачот да ја бара разликата до износот на пазаришната цена што ја имала недвижноста во времето на продажбата.

## Член 21

Пред склучувањето на договор за купопродажба на недвижност, што општината односно Републиката го склучува со носител на правото на сопственост, ќе се прибави мислење од надлежниот јавен правобранител за правната исправност на договорот.

## Член 22

Граѓани, здруженија на граѓани и други граѓански правни лица можат со еднострана изјава да се откажат од правото на сопственост на недвижност во корист на општината.

Изјавата за откажување од правото на сопственост од став 1 на овој член се дава пред општинскиот орган на управата, надлежен за имотнорправните работи, и тоа усно на записник или со исправа заверена од надлежниот орган.

За правните дејствија во постапката во врска со пренесувањето на правото на сопственост според овој член не се плаќа такса.

## Глава III

## ПРВЕНСТВЕНО ПРАВО ЗА КУПУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ

## Член 23

Сопственикот, кој има намера да продаде земјиште што се наоѓа надвор од градежните реони, утврдени со прописите за определување на градежното земјиште во градовите и населбите од градски карактер наменето со акт на општината за станбена и друга изградба, должен е да ѝ го понуди за продавање на општината, на чие подрачје се наоѓа земјиштето.

Понудата се поднесува писмено и во неа се наведуваат податоци од премерот на катастарот на земјиштето, цената како и другите услови под кои се нуди земјиштето.

Понудата од став 2 на овој член може да се даде и усно на записник пред надлежниот орган на управата.

## Член 24

Ако општината со сопственикот на земјиштето не постигне спогодба за купопродажба на понуденото земјиште во рок од 60 дена откако е направена понудата, ќе се смета дека општината не ја прифатила понудата, а сопственикот може тоа земјиште да му го продаде на друго лице, но не

под поповолни услови од оние што ѝ ги понудил на општината.

Ако сопственикот понуденото земјиште не му го продаде на друго лице во рок од една година од истекот на рокот за прифаќање на понудата, во случај на повторна продажба е должен да постапи според одредбите од претходниот член.

Судот ќе го одбие барањето за заверување на договорот за купопродажба на земјиште наменето за станбена и друга изградба ако сопственикот не приложи доказ дека истекол рокот од став 1 на овој член и дека земјиштето не го продава под поповолни услови на лицата од став 1 на овој член.

#### Член 25

Носителот на правото на сопственост, кој има намера да продаде земјоделско земјиште, должен е по пат на писмена понуда да ѝ го понуди на организацијата на здружениот труд која се занимава со земјоделско производство на подрачјето на катастарската општина каде што се наоѓа земјиштето, а ако таква нема на организацијата на здружениот труд која се граничи со катастарската општина на која се наоѓа земјиштето што се нуди за продавање.

Организацијата на здружениот труд од став 1 на овој член има првенствено право на купување на земјоделско земјиште на кое постои право на сопственост.

По истекот на 45 дена од денот кога е направена писмената понуда, по барање на сопственикот на земјоделското земјиште, организацијата од став 1 на овој член е должна да даде потврда дека не е заинтересирана за купување на земјиштето што е понудено.

Доколку организацијата на здружениот труд не постапи по претходниот став на овој член, ќе се смета дека не е заинтересирана за купување на понуденото земјиште.

Ако на подрачјето на катастарската општина каде што се наоѓа понуденото земјиште за купување или на подрачјето на некои од соседните катастарски општини нема организација на здружен труд која се занимава со земјоделско производство, по барање од сопственикот на земјоделското земјиште, потврда дека нема таква организација во рок од 10 дена ќе издаде општинскиот орган на управата надлежен за работите на земјоделството.

Ако организацијата од став 3 на овој член односно општинскиот орган на управата од став 4 на овој член не ја даде бараната потврда, сопственикот може тоа земјиште да му го продаде на друго лице, но не под поповолни услови од оние под кои ѝ го понудил на организацијата.

Судот ќе го одбие барањето за заверување на потписите во договорот за купопродажба на земјоделско земјиште, ако сопственикот не приложи доказ дека постапил во смисла на одредбите од ставовите 1, 3 и 4 на овој член.

#### Член 26

Организацијата на здружениот труд што се занимава со земјоделско производство, чие првенствено право за купување на земјоделско земјиште на кое постои право на сопственост е повредено, може по судски пат да бара продажбата да се поништи и сопственикот тоа земјиште да ѝ го продаде под исти услови под кои го продал на другото лице.

Тужба поради повреда на првенственото право за купување организацијата од став 1 на овој член може да поднесе во рок од 30 дена од денот кога дознала за таа купопродажба, но најдоцна во рок од една година од денот кога е извршена купопродажбата.

При поднесувањето на тужбата од претходниот став, организацијата на здружениот труд, чие првенствено право за купување е повредено, долж-

на е кај општинскиот суд, на чие подрачје се наоѓа земјиштето, да положи депозит во висина на купопродажната цена на тоа земјиште.

#### Член 27

Носител на правото на сопственост и општествено правно лице, што има намера да продаде семејна станбена зграда или стан како посебен дел од зграда, должен е зградата или станот, со препорачано писмо или со податка преку судот од општа надлежност, да му ја понуди за продажба на сосопственикот на идеалниот дел и да му ја соопшти цената и условите за продажбата, а ако таков нема, на самоуправниот интересна заедница, која управува со становите во општествена сопственост.

Ако лицата од претходниот став не се изјаснат дека ја прифаќаат понудата во рок од 45 дена од денот на соопштувањето на понудата, понудувачот може зградата или посебниот дел од зградата да ја продаде на друго лице, но само под истите или под потешки услови.

Кога според условите на понудата цената треба во целост или делумно да се исплати во готово, изјавата за прифаќање на понудата може да има дејство само ако лицето на кое му е направена понудата, во рокот од став 2 на овој член, му го положи на понудувачот, или кај општинскиот суд на чие подрачје се наоѓа зградата, целиот износ што според понудата треба да се исплати во готово.

#### Член 28

Ако носител на правото на сопственост или општествено правно лице продаде семејна станбена зграда или стан како посебен дел од зградата, а на лицата од став 1 од претходниот член не им направи понуда, овие лица можат по судски пат да бараат продажбата да се поништи и сопственикот да постапи во смисла на член 27 од овој закон.

Тужбата за повреда на првенственото право на купување може да се подигне во рок од 30 дена од денот кога имателот на тоа право дознал за продажбата и за условите на продажбата.

Без оглед на тоа кога имателот на првенственото право за купување дознал за продажбата и за условите на продажбата, тужбата поради повреда на првенственото право за купување не може да се поднесе по истекот на 6 месеци од денот на извршеното пренесување во јавните книги, а по истекот на една година од тој ден ако зградата или посебниот дел од зградата му биле понудени по повисока цена од онаа по која е извршена продажбата или под потешки услови, или продажбата е прикриена со замена, подарок или на друг начин.

Тужителот е должен во рокот за поднесување на тужбата поради повреда на првенственото право на купување кај општинскиот суд на чие подрачје се наоѓа зградата да ги положи износите на име на куповната цена што според склучениот договор стасале за плаќање до денот на поднесувањето на тужбата.

#### Член 29

Првенствено право за купување на деловни згради и деловни простории има сопственикот на идеален дел, а ако таков нема, закупувачот, па потоа самоуправниот интересна заедница, која управува со деловните простории.

Одредбите од член 27 и 28 на овој закон, кои се однесуваат на постапката за остварување на првенственото право, се применуваат и на деловните згради и деловните простории.

#### Член 30

Граѓанин кој поднел барање за отпуст од југословенско државјанство, а сака да продаде недвижност, покрај обврските од член 23 до 29 од овој закон, е должен, пред заверувањето кај над-

лежниот суд, на јавниот правобранител да му достави примерок од договорот со кој се пренесува правото на сопственост.

Јавниот правобранител на кого не му е доставен договорот од став 1 на овој член може да бара поништување на договорот во рок од 90 дена од дознавањето, а најдоцна во рок од 2 години од потпишувањето на договорот.

#### Глава IV

### ПРЕМИНУВАЊЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНОСТ НА КОЈА ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ

#### Член 31

Кога носителот на правото на сопственост по друг основ, а не по основ на наследство ќе се стекне со недвижност над максимумот определен со закон, или на недвижност на која според законот не може да има право на сопственост, општинскиот орган на управата, надлежен за имотноправните работи, ќе донесе решение дека таа недвижност станува општествена сопственост.

Во случаите од став 1 на овој член на поранешниот сопственик на недвижноста не му припаѓа надоместок за таа недвижност.

Со одредбите на ставовите 1 и 2 на овој член не се засега во меѓусебните права и обврски на договорните странки.

#### Член 32

Кога носителот на правото на сопственост по основ на наследство ќе се стекне со недвижност над максимумот определен со закон или на недвижност на која според законот не може да има право на сопственост, има право да ја отуѓи во рок од 3 години од денот на стекнувањето на правото на сопственост, а деловната зграда односно деловната просторија има право да ја претвори во станбена во истиот рок.

Доколку носителот на правото на сопственост на недвижноста не го искористи правото од став 1 на овој член, недвижноста преминува во општествена сопственост на денот кога истекол рокот од 3 години.

Носител на правото на сопственост во случајот од став 2 на овој член има право да избере која недвижност сака да ја задржи во сопственост.

На носителот на правото на сопственост за недвижноста што се поопштествува во смисла на став 2 на овој член му припаѓа надоместок според прописите за експропријација.

#### Глава V

### ПОСТАПКА ЗА ЗАВЕРКА НА ДОГОВОРИТЕ

#### Член 33

Судовите се должни по службена должност да внимаваат на ништовноста на договорите според овој закон.

#### Член 34

Пред заверувањето на потписите на договорните странки договорот со кој се пренесува правото на сопственост на недвижност врз граѓанин, судот е должен на граѓанинот да му укаже на законскиот максимум на недвижноста што може да го има во сопственост и на последиците што можат да настанат за него ако го надмине тој максимум.

#### Член 35

Од договорите со кои се пренесува правото на сопственост на недвижности врз граѓанин судот е должен по еден примерок да му достави на собранието на општината на чие подрачје се наоѓа недвижноста што е предмет на договорот.

#### Член 36

Во случаите кога општината или Републиката купува или продава недвижност на граѓани, здруженија на граѓани или на други граѓански правни лица, судот е должен да утврди дали надлежниот јавен правобранител дал мислење за правната исправност на договорот.

Ако јавниот правобранител не дал мислење, судот ќе го извести за тоа надлежниот јавен правобранител и ќе го одложи заверувањето на потписите во договорот додека не биде дадено ова мислење, а најдоцна за 30 дена. Ако јавниот правобранител не даде мислење во определениот рок, судот ќе го изврши заверувањето на потписите во договорот.

#### Глава VI

### КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

#### Член 37

Со парична казна од 3.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружениот труд или друго општествено правно лице:

1) ако паричниот износ од продаденото земјоделско земјиште не го употреби за купување на друго земјоделско земјиште (член 12 став 2);

2) ако не му достави примерок од договорот за купопродажба на недвижност на јавниот правобранител (член 18); и

3) ако изврши продажба на недвижност по пат на непосредна спогодба, а претходно не е спроведена постапка за јавно наодавање или прибирање на писмени понуди (член 16).

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружениот труд со парична казна од 1.000 до 10.000 динари.

Со парична казна од 2.000 до 10.000 динари ќе се казни граѓанинот кој продал недвижност што претходно не ја понудил на општината односно на организацијата на здружениот труд или ја продал на трето лице по пониска цена (член 23).

#### Глава VII

### ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 38

Општината со своја одлука може привремено, а најмногу до 3 години, да го забрани прометот на земјиштето кое според просторниот односно урбанистичкиот план или со акт на општината, со кој е регулиран режимот на условите за градење во населените места, е предвидено за потребите на станбената и комуналната изградба, за одмор и рекреација или заради зачувување на определени природни целини.

На подрачјата на општините за кои постојат одлуки за забрана на промет на земјиште, донесени врз основа на досегашните прописи за забрана на прометот, забраната може да трае уште за 3 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. По истекот на овој рок за тие подрачја не може да се пропишува забрана во смисла на став 1 од овој член.

#### Член 39

Со влегувањето во сила на овој закон, престануваат да важат:

1. Законот за забрана на прометот на земјиште („Службен весник на СРМ“, број 30/74 и „Службен весник на СРМ“, број 22/75); и

2. Законот за забрана на отуѓување деловни згради и простории врз кои имаат право на сопственост граѓаните („Службен весник на СРМ“, број 4/72).

#### Член 40

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

407.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ И ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ

Се прогласува Законот за деловните згради и деловните простории,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 30 септември 1975 година.

Бр. 06-2256

1 октомври 1975 година

Скопје

Претседател  
на Собранието  
на СРМ,

Благоја Талески, с. р.

Претседател  
на Претседателството  
на СРМ,

Видоје Смилевски, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ И ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ

##### Глава I

##### ОПШТИ ОДРЕДБИ

###### Член 1

Со овој закон се уредуваат сопственичките права на деловните згради и деловните простории во сопственост на граѓани, како и засновувањето на закуп на деловните згради и деловните простории во општествена сопственост и во сопственост на граѓани.

###### Член 2

Како деловна зграда во смисла на овој закон се смета зграда наменета за вршење деловни дејности, ако во претежниот дел се користи за таа цел.

Во случај на сомневање, општината ќе утврди дали зградата од став 1 на овој член се смета за деловна.

###### Член 3

Како деловна просторија, без оглед на тоа дали се наоѓа во деловна или станбена зграда, се смета една или повеќе простории наменети за вршење на деловна дејност на еден корисник кои, по правило, сочинуваат градежна целина и имаат одделен главен влез.

###### Член 4

Деловните згради и деловните простории во општествена сопственост и во сопственост на граѓански-правни лица, здруженија на граѓани и граѓани се издаваат под закуп на начин и под условите определени со овој закон.

###### Член 5

Општината може да определи кои деловни згради односно деловни простории што се наоѓаат во определени улици или делови на улици можат да се користат само за вршење на одредени видови деловни дејности, или не можат да се користат за вршење на одредени видови деловни дејности.

##### Глава II

#### СОПСТВЕНИЧКИ ПРАВА НА ДЕЛОВНИ ЗГРАДИ И ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ

###### Член 6

Граѓани што вршат дејност со самостоен личен труд можат да стекнуваат и да имаат во сопственост деловна зграда или деловна просторија над

70 м<sup>2</sup>, која по својата големина одговара за вршење на определена дејност.

Општината ќе утврди нормативи за најголемата површина на деловниот простор од став 1 на овој член што одговара на природата, технологијата и потребните хигиенско-технички и други услови за современо работење.

###### Член 7

Граѓаните што не вршат дејност со самостоен личен труд можат да стекнуваат и да имаат во сопственост деловни згради и деловни простории, кои заедно имаат до 70 м<sup>2</sup>.

###### Член 8

Во површината определена со член 6 и 7 од овој закон не влегува гаража која е наменета за најмногу два патнички автомобили во лична сопственост на граѓанинот.

###### Член 9

Граѓанинот што врши дејност со самостоен личен труд го задржува правото на сопственост на деловната зграда или деловната просторија над 70 м<sup>2</sup> и кога ќе престане да ја врши својата дејност, доколку неа или друга деловна дејност ја врши член на неговото потесно домаќинство.

Правото на сопственост граѓанинот го задржува и во случаите кога привремено ќе престане да ја врши дејноста поради одење на воена должност, болест, привремена инвалидност или други особено оправдани причини, како и доколку се наоѓа на привремена работа во странство, но најмногу до 3 години.

По смртта на граѓанинот што вршел дејност со личен труд, правото од став 1 на овој член го задржуваат малолетните деца до полнолетноста, а ако се на школување до завршување на нивното школување, но најмногу до навршени 26 години старост, како и брачниот другар со малолетни деца, ако не е вработен.

###### Член 10

Деловните згради и деловните простории над 70 м<sup>2</sup> во сопственост на граѓани кои вршат дејност со самостоен личен труд можат да се наследуваат по основ на законско и тестаментално наследување, без оглед дали наследникот врши дејност со самостоен личен труд.

Граѓанинот што наследил деловна зграда или деловна просторија над 70 м<sup>2</sup> во која не врши дејност со личен труд, како и граѓанинот што во таква просторија престанал да врши дејност со личен труд, деловната зграда или деловната просторија може да ја отуѓи во рок од 3 години или да ја претвори во станбена просторија согласно со урбанистичкиот план.

Ако граѓанинот од став 2 на овој член не ја отуѓи деловната зграда односно деловната просторија над 70 м<sup>2</sup> во рок од 3 години или во тој рок не ја претвори во станбена просторија, таа преминува во општествена сопственост, доколку за тоа постои општествен интерес.

За деловната зграда односно деловната просторија што преминала во општествена сопственост, во смисла на претходниот став од овој член, поранешниот сопственик има право на надоместок според прописите за експропријација.

###### Член 11

Решение за утврдување на општествениот интерес и за преминување во општествена сопственост на деловната зграда или деловната просторија од претходниот член донесува општината.

###### Член 12

Здруженијата на граѓани и другите граѓанско-правни лица можат да се здобиваат и да имаат во сопственост деловни згради и деловни простории

рии што служат за остварување на заедничките интереси на нивните членови и за целите за кои се основани.

### Глава III

## ЗАКУП НА ДЕЛОВНИ ЗГРАДИ И ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ

### Член 13

Граѓаните кои имаат во сопственост деловни згради и деловни простории до 70 м<sup>2</sup> можат да ги издаваат под закуп.

Здружение на граѓани и друго граѓанско правно лице може деловната зграда или деловната просторија да ја издаде под закуп само ако од оправдани причини не може да ја користи за целта за која е основано, но најмногу за една година.

### Член 14

Деловните згради и деловните простории над 70 м<sup>2</sup>, врз кои имаат право на сопственост граѓаните што вршат дејност со самостоен личен труд, се издаваат под закуп само ако сопственикот поради одење на воена должност, болест или инвалидност или од други особено оправдани причини привремено е спречен да ја врши дејноста во таа зграда односно просторија, додека трае спреченоста, како и кога се наоѓа на привремена работа во странство, но најдолго до 3 години.

Сопственикот го има правото од став 1 на овој член и кога дејноста ја вршел член на неговото семејство, па од истите причини привремено е спречен да ја врши дејноста во деловната зграда односно деловната просторија.

По смртта на граѓанинот што вршел дејност со личен труд, правото од став 1 на овој член го имаат малолетните деца до полнолетноста, а ако се на школување до завршување на нивното школување, но најмногу до навршени 26 години возраст, како и брачниот другар со малолетни деца, ако не е вработен.

### Член 15

За закупот на деловни згради и деловни простории закуподавачот и закупувачот склучуваат писмен договор.

Договорот што не е склучен во писмена форма, нема правно дејство.

### Член 16

Договорот за закуп на деловни згради и деловни простории особено ги содржи:

- 1) договорните странки,
- 2) деловната зграда односно деловната просторија и зградата во која тие се наоѓаат,
- 3) дејноста што закупувачот ќе ја врши во деловните простории,
- 4) начинот на користење на заедничките уреди и простории во зградата,
- 5) времето за кое е склучен договорот,
- 6) висината на закупнината и на надоместокот за користење на заедничките простории како и времето на нивното плаќање,
- 7) обврските на договорните странки во врска со одржувањето и поправките на деловните простории;
- 8) отказот и отказните рокови, кога договорот е склучен на неопределено време, како и
- 9) местото и датумот на склучувањето на договорот и потпис на договорните странки.

### Член 17

Општината ќе го утврди највисокиот износ на закупнината што ќе се плаќа по квадратен метар корисна површина деловен простор, според месните прилики.

### Член 18

Закуподавачот е должен на општинскиот орган на управата надлежен за приходи да му достави еден примерок од договорот за закуп на деловните

простории како и неговите измени и дополнувања во рок од 15 дена од денот на неговото склучување.

### Член 19

Закупувачот не може да се всели во деловната зграда односно деловната просторија пред да се склучи договорот за закуп.

По барање на заинтересирано лице или по службена должност, општинскиот орган на управата надлежен за станбени работи ќе му наложи испразнување на деловната зграда односно деловната просторија на лицето што таа просторија ја држи без договор.

### Член 20

При предавањето на деловната зграда односно деловната просторија и уредите на закупувачот, се составува одделен записник во кој се внесуваат податоците за состојбата во која тие се наоѓаат.

Записникот го потпишуваат договорните странки.

## 1. Права и обврски на договорните странки

### Член 21

Закуподавачот е должен да му ја предаде на закупувачот деловната зграда односно деловната просторија во состојба во која таа може да се употреби за целта определена со договорот и во таа состојба да ја одржува, доколку поинаку не е договорено.

### Член 22

Ако закуподавачот не му ја предаде на закупувачот деловната зграда односно деловната просторија во состојба во која бил должен да му ја предаде, закупувачот има право да се откаже од договорот или да бара сразмерно намалување на закупнината, или на товар на закуподавачот да ја доведе деловната зграда односно деловната просторија во договорената состојба, како и да бара надоместок на штета што му е сторена поради тоа што не му била предадена во исправна состојба.

### Член 23

Ако настане потреба од извршување поправка на деловната зграда односно деловната просторија што паѓа на товар на закуподавачот, а што е потребно заради нејзиното одржување во исправна состојба, закупувачот е должен без одлагање да го извести закуподавачот за потребата од поправки, определувајќи му за тоа примерен рок.

Ако закуподавачот во определен рок не ја изврши поправката, закупувачот има право на товар на закуподавачот самиот да ја изврши поправката или да се откаже од договорот со право да бара надоместок на штетата.

По исклучок од став 2 на овој член, ако се работи за итни поправки, чие неизвршување би предизвикало поголема штета на закупувачот, закупувачот може да ги изврши поправките на товар на закуподавачот, иако не го известил за потребата од поправка.

### Член 24

Закупувачот има право на надоместок на трошоците што ги имал за поправките што ги извршил во смисла на став 2 и 3 од претходниот член.

Надоместокот на трошоците закупувачот може да го задржи од износот на закупнината.

### Член 25

Закупувачот е должен да му овозможи на закуподавачот да презема дејствија заради поправки на деловните простории што паѓаат на товар на закуподавачот.

Закуподавачот е должен да ги врши дејствијата од претходниот став во време и на начин со кои најмалку ќе го попречува закупувачот во користењето на деловната зграда односно деловната просторија.

**Член 26**

Закупувачот е должен закупнината да ја плаќа во времето определено со договорот.

Доколку времето не е определено со договорот, закупувачот е должен закупнината да ја плаќа месечно однапред, и тоа најдоцна до петтиот ден во месецот.

**Член 27**

Закупувачот деловната зграда односно деловната просторија ја користи само за целта определена со договорот.

**Член 28**

При користењето на деловната зграда односно деловната просторија, закупувачот е должен да постапува грижливо и да ја чува деловната зграда односно деловната просторија од оштетување.

**Член 29**

Закупувачот е должен да плаќа надоместок за трошоците за користење на заеднички уреди и за вршењето на заедничките услуги во зградата, доколку поинаку не е договорено.

**Член 30**

Закупувачот е должен на свој трошок да ги изврши поправките на деловната зграда односно деловната просторија што самиот ги предизвикал.

Закупувачот не одговара за оштетувањето на деловната зграда односно деловната просторија до кое е дојдено поради нејзиното редовно користење.

**Член 31**

Закупувачот нема право без согласност на закуподавачот да врши преправки на деловната зграда односно деловната просторија.

Закупувачот може со согласност на закуподавачот да врши преправки, проширување или доградба на деловна зграда односно деловна просторија во сопственост на граѓанин ако е за тоа склучен посебен договор и ако договорот за закуп на деловната просторија е склучен на определено време.

Ако закупувачот со свои средства врши преправки, проширување или доградба на деловната зграда односно деловната просторија која е во сопственост на граѓанин износот на вложените средства ќе се засмета во закупнината и ќе се распредели по месеци или години за периодот што е утврден со склучениот договор за закуп на деловната зграда односно деловната просторија на определено време. Ако закупувачот плаќа и редовна закупнина, ќе се смета дека износот на вложените средства претставува зголемена закупнина на деловната зграда односно деловната просторија.

**Член 32**

Закупувачот не може закупената деловна зграда односно деловна просторија или дел од нив да ги издава во подзакуп на друго лице.

**Член 33**

По престанок на закупот, закупувачот е должен да му ги предаде на закуподавачот деловните простории во состојба во која ги примил.

**2. Престанок на договорот за закуп****а) Престанок врз основа на отказ****Член 34**

Договорот за закуп на деловна зграда и деловна просторија склучен на неопределено време престанува врз основа на отказ.

Договорот за закуп склучен на неопределено време не може врз основа на отказ да престане пред истекот на една година од денот на склучувањето на договорот.

**Член 35**

Договорот за закуп на деловната зграда односно деловната просторија се откажува со писмен отказ што му се дава на закупувачот.

Отказниот рок се смета од денот на соопштувањето на отказот до денот кој во отказот е назначен како ден на престанок на договорот.

Во отказот како ден на престанок на договорот може да се назначи само последниот ден од месецот.

**Член 36**

Ако не е определен со договорот, отказниот рок изнесува 6 месеци.

**Член 37**

Ако по дадениот отказ во смисла на член 35 од овој закон закупувачот не ја ослободи деловната зграда односно деловната просторија и не му ја предаде на закуподавачот, закуподавачот може договорот да го откаже преку надлежниот редовен суд.

**Член 38**

Врз основа на отказот што го поднесол закуподавачот, судот ќе издаде налог за испразнување на деловната зграда односно деловната просторија ако од отказот и од приложениот договор за закуп произлегува дека закуподавачот има право на отказ, како и дека е спазен отказниот рок предвиден со овој закон.

Со налогот од претходниот став ќе му се наложи на закупувачот да ги испразни деловните простории во определен рок и да му ги предаде на закуподавачот, или во рок од 8 дена од денот на доставувањето на налогот да му поднесе на судот приговор против налогот.

Со денот на поднесувањето на приговорот против налогот, закуподавачот добива положба на тужител, а закупувачот положба на тужен.

Во постапката по налогот за испразнување на деловните простории согласно се применуваат одредбите од Законот за процесната постапка, кои се однесуваат на платниот налог.

Споровите по отказ на договорот за закуп на деловни згради односно деловни простории се итни.

Отказот што го поднесол закупувачот, судот без издавање налог ќе му го достави на закуподавачот.

**б) Престанок со истекот на договореното време****Член 39**

Договорот за закуп склучен на определено време престанува со истекот на времето за кое е склучен.

Ако по истекот на договореното време деловната зграда односно деловната просторија не биде испразнета и предадена, закуподавачот може со тужба да бара испразнување и предавање на просториите.

По тужбата за испразнување и предавање на просториите е надлежен редовниот суд.

Споровите по тужбата за испразнување и предавање на просториите се итни.

**Член 40**

Договорот за закуп на деловна зграда односно деловна просторија склучен на определено време се смета дека е продолжен како договор на неопределено време, ако закупувачот продолжи да ја користи деловната зграда односно деловната просторија и по истекот на договореното време, а закуподавачот на тоа не сеprotиви.

Се смета дека закуподавачот не сеprotиви ако по истекот на договореното време, а најдоцна по истекот на 15 дена, писмено или преку суд не барал закупувачот да му ги предаде деловните простории.

### в) Престанок врз основа на откажување од договорот за закуп

#### Член 41

Закуподавачот може да се откаже од договорот за закуп на деловни простории во секое време на закупот ако:

1) закупувачот, и по опомената од страна на закуподавачот ги користи деловните простории, спротивно на договорот, или нанесува значителна штета, користејќи ги без потребното внимание,

2) закупувачот не ја плати стасаната закупнина ниту во рок од 2 месеца од денот на соопштувањето на опомената од страна на закуподавачот,

3) закуподавачот од причина за која тој не е одговорен (експропријација, оштетување предизвикано од елементарна непогода и сл.) не може да ги користи просториите во кои ја вршел својата дејност, па поради тоа сака да ги користи просториите што ги држи закупувачот.

#### Член 42

Закупувачот може да се откаже од договорот за закуп на деловна зграда односно деловната просторија во секое време, ако закуподавачот во примерниот рок што му го определил за тоа закупувачот не ги доведе деловните простории во состојба во која е должен да ги предаде односно да ги одржува.

#### Член 43

Странката што се откажува од договорот е должна на другата странка да и достави писмена изјава за откажувањето, како и да и го определи рокот до кој треба да ги предаде односно прими просториите.

Тој рок не може да биде пократок од еден месец, сметајќи од денот кога другата страна ја примила изјавата за откажување на договорот.

#### Член 44

Ако закупувачот на кој му е врачена изјава за откажување на договорот не ги предаде испразнети деловните простории во рокот определен според член 43 од овој закон, закуподавачот може со тужба до надлежниот редовен суд да бара предавање на испразнетите простории.

Споровите по тужба за предавање на испразнетите простории се итни.

### г) Други одредби за престанок на договорот со закуп

#### Член 45

Ако закуподавачот не бара присилно извршување на налогот или пресудата во рок од 30 дена од денот кога се здобил со правото за тоа, договорот за закуп се смета обновен на неопределено време, под истите услови под кои бил склучен.

#### Член 46

Присилното извршување на налогот или пресудата за испразнување и предавање на деловната зграда односно деловната просторија се спроведува според правните правила на извршната постапка.

По барање на закуподавачот, извршниот суд може од оправдани причини да го одложи присилното извршување, но најмногу до 30 дена.

#### Член 47

При предавањето на испразнетата деловна зграда односно деловна просторија и уредите на закуподавачот, се составува одделен записник за состојбата во која се наоѓаат тие во времето на предавањето.

Записникот го потпишуваат договорните странки.

#### Член 48

Закупот не престанува кога трето лице по основ на купопродажба или по друг основ ќе се здобие со правото на сопственост на деловната зграда односно просторија или со одделен дел од зградата во која се наоѓаат закупените деловни простории.

#### Член 49

Одредбите од овој закон, кои се однесуваат на закупот, не се применуваат на случаите на привремено користење на деловни простории заради одржување на приредби, предавања, или за други слични цели.

### Глава IV

### КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

#### Член 50

Со парична казна од 3.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд или друго правно лице ако:

1) деловната зграда односно деловната просторија ја издаде или користи без склучен писмен договор за закуп (член 15),

2) во деловната зграда односно деловната просторија се всели пред да склучи писмен договор за закуп (член 19),

3) како закуподавач во определениот рок на општинскиот орган на управата, надлежен за приходи, не му достави примерок од склучениот договор за закуп на деловната зграда односно деловната просторија (член 18),

4) врши преправки, проширување или доградба на деловната зграда односно на деловната просторија во сопственост на граѓанин и за тоа не склучи писмен договор и износот на вложените средства не го искаже во закупнината утврдена со договорот за закуп (член 31),

5) како закупувач ја издаде деловната зграда односно деловната просторија во подзакуп (член 32),

6) е договорена повисока закупнина или таа не е сообразена со пропишаната, како и ако покрај закупнината се договорени и други користи.

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружениот труд со парична казна од 1.000 до 10.000 динари.

За дејствијата од став 1 на овој член за прекршок ќе се казни и граѓанинот со парична казна од 2.000 до 10.000 динари.

### Глава V

### ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 51

Деловните згради односно деловните простории до 70 м<sup>2</sup> стекнати до влегувањето во сила на овој закон, во кои граѓаните не вршат дејност со самостоен личен труд, се оставаат во сопственост на граѓаните.

#### Член 52

Деловните згради односно деловните простории со површина над 70 м<sup>2</sup> во кои граѓаните не вршат дејност со самостоен личен труд, а стекнати до влегувањето во сила на овој закон, на денот на влегувањето во сила на овој закон преминуваат во општествена сопственост без право на надоместок.

По исклучок, граѓанинот од претходниот став има право на надоместок по прописите за експропријација, ако деловната зграда односно деловната просторија ја изградил со одобрение од надлежниот орган.

## Член 53

Општината најдоцна во рок од една година од влегувањето во сила на овој закон ќе го пропише највисокиот износ на закупнината што ќе се плаќа по м<sup>2</sup> деловен простор, во смисла на член 17 од овој закон.

## Член 54

Договорите за закуп на деловни згради односно деловни простории што се склучени до влегувањето во сила на овој закон ќе се усогласат со овој закон во рок од 6 месеци по неговото влегување во сила, а по однос на висината на закупнината во рок од 3 месеци по влегувањето во сила на актот со кој општината го пропишала највисокиот износ на закупнината.

## Член 55

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи член 10 од Законот за условите за определување на градежното земјиште во градовите и населбите од градски карактер („Службен весник на СРМ“, број 10/73).

## Член 56

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

## 408.

Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 244, став 2, алинеја 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 30 септември 1975 година, донесе

## ОДЛУКА

## ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЕДИНСТВЕНИ ОСНОВИ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА СОПСТВЕНИЧКО-ПРАВНИТЕ ОДНОСИ НА ДЕЛОВНИОТ ПРОСТОР

## I

Се усвојува Договорот за единствени основи за регулирање на сопственичко-правните односи на деловниот простор.

Се овластува Ристо Филиповски, член на Извршниот совет и републички секретар за финансии во името на Социјалистичка Република Македонија, да го потпише договорот.

## II

Оваа одлука влегува во сила со денот на усвојувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

## СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-2271

1 октомври 1975 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Љубомир Гиговски, с. р.	Претседател, на Собранието на СР Македонија, Благоја Талески, с. р.
--	--

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
Тога Николовски, с. р.

## 409.

Врз основа на член 69 од Законот за самоуправавање и работни односи во органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 28/65 и 42/67), Извршниот совет на Собранието на СРМ донесува

## УРЕДБА

## ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЈВИСОКИТЕ ИЗНОСИ НА ПАТНИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА ВО СТРАНСТВО НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

## Член 1

Во Уредбата за највисоките износи на патни и други трошоци за службени патувања во странство на работниците во републичките органи на управата („Службен весник на СРМ“, бр. 32/72), член 5 се менува и гласи:

„Највисоките износи на дневниците што за службено патување во одделни земји се признаваат во материјални трошоци на органите, се утврдуваат со посебно решение на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија по групи на работни места распоредени според значењето и видот на работите што се вршат на работните места, и тоа:

1) I група: работни места на кои се вршат најсложени работи, за кои се предвидува висока стручна спрема и самостојност во работата (началници на одделенија, виши советници, самостојни советници, советници и на нив соодветни раководни работници) и работни места на пилоти што имаат висока стручна спрема;

2) II група: работни места на кои се вршат посложени работи, за кои се предвидува висока и виша стручна спрема, при определена самостојност во работата (самостојни стручни соработници, стручни соработници, шефови на отсеци, самостојни референти и др.) и работни места на висококвалификувани и квалификувани авиомеханичари;

3) III група: работни места на кои што се вршат други работи“.

## Член 2

Член 7 се менува и гласи:

„Издатоците за службени патувања во странство на функционерите што ги избира односно именува Собранието на СРМ и на функционерите што ги именува односно назначува Извршниот совет, им се признаваат на органите во материјални трошоци во висина на дневницата за I група работни места зголемени за 20%.“

Кога функционерите од став 1 на овој член патуваат во странство како членови на делегации што учествуваат на меѓународни конференции и собири или што водат преговори со претставници на странски земји, на органите им се признаваат во материјални трошоци издатоците за службени патувања во странство во висина на дневницата за I група работни места, зголемена за 50%“.

## Член 3

Член 8 се менува и гласи:

„Кога со налогот за службено патување во странство на функционерите односно на работниците им е одобрено да им се признаваат трошоците за ноќевање во хотел според поднесените сметки, на органите им се признаваат во материјални трошоци износот на дневниците намален за 30% и издатокот за ноќевање, со тоа што хотелските трошоци не можат да преминат 70% од висината на дневницата што му припаѓа на функционерот односно на работникот“.

## Член 4

Член 9 се менува и гласи:

„Ако со функционерите што ги избира односно именува Собранието на СРМ или со функционерите што ги именува односно назначува Извршниот со-

вет патуваат работници што мораат да бидат сместени заедно со нив, на органите во материјални трошоци им се признаваат издатоците за тие работници до износот утврден со член 7, став 1 од оваа уредба“.

#### Член 5

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1791/1

9 септември 1975 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
**Благој Попов, с. р.**

#### 410.

Врз основа на член 17 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на СРМ, донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ

##### Член 1

Право на добивање кредит за станбена изградба под условите утврдени со оваа одлука имаат функционерите во Извршниот совет, во републичките органи на управата и во републичките организации, што ги избира и именува Собранието на СРМ односно што ги именува и назначува Извршниот совет на Собранието на СРМ.

##### Член 2

Кредити за станбена изградба на функционерите од член 1 од оваа одлука може да се одобруваат од следниве средства:

- 1) Од нераспределените средства од придонесот за станбена изградба од надоместоците на личните доходи односно од личните доходи на функционерите уплатени според важечките прописи заклучно со 31. XII. 1974 година;
- 2) од ануитетите на кредитите за станбена изградба што ги користат функционерите;
- 3) од други средства што ќе бидат наменски определени за станбена изградба.

##### Член 3

Кредити од средствата од член 2 на оваа одлука може да им се одобруваат на функционерите за изградба, доградба или купување на стан.

Функционерите можат да користат кредит само по еден од основите од претходниот став.

##### Член 4

За изградба или купување на стан може да се одобри кредит во висина до 120.000 динари, а за доградба на стан до 80.000 динари.

##### Член 5

Рокот за отплатување на кредитот не може да биде подолг од 20 години, а каматната стапка помала од 2% годишно.

##### Член 6

Функционерот е должен кредитот да го искористи во рок од 12 месеци од денот на одобрувањето.

Кредитот односно дел од кредитот се гаси ако не се искористи во рокот од претходниот став.

##### Член 7

Кредитот за станбена изградба им се дава на функционерите под следниве услови:

- 1) да нема семејна станбена зграда која ги задоволува потребите на неговото семејство, односно

семеен стан како дел од станбената зграда во лична сопственост;

- 2) да купува семејна станбена зграда односно семеен стан;

- 3) да доградува семејна станбена зграда односно семеен стан во лична сопственост, во случај кога станбените простории не му се доволни со оглед на бројот на членовите на неговото потесно семејство.

Функционерот што користи кредит според оваа одлука за изградба или купување на стан не може да го задржи станот што му е даден на користење од Извршниот совет или друг стан во општествена сопственост.

##### Член 8

Кредитот се дава врз основа на писмено барање од функционерот.

Писменото барање особено содржи: цел за која се бара кредитот, број на членовите на потесното семејство на функционерот, височината на кредитот кој се бара, рокот во кој ќе се отплатува кредитот и височината на каматната стапка што ја предлага.

##### Член 9

За доделување кредит за купување, изградба или доградба на станови на членовите на Извршниот совет и на функционерите во републичките органи на управата што ги именува Собранието на СРМ решава Административната комисија на Извршниот совет, а за функционерите што ги именува Извршниот совет — Комисијата за распределба на станови со кои располага Извршниот совет.

Решението од претходниот став го потпишува претседателот на соодветната комисија.

##### Член 10

Административните и стручните работи на Комисијата ги вршат стручните служби на Извршниот совет.

##### Член 11

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за начинот на користењето на средствата за станбена изградба што се образуваат од надоместоците на личните доходи на функционерите во Извршниот совет и републичките органи на управата број 12-2884/1 од 21. XI. 1973 година и Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за начинот на користењето на средствата за станбена изградба што се образуваат од надоместоците на личните доходи на функционерите во Извршниот совет и републичките органи на управата број 12-2884/2 од 12. XII. 1973 година.

##### Член 12

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1793/1

9 септември 1975 година

Скопје

Претседател

на Извршниот совет,

**Благој Попов, с. р.**

#### 411.

Врз основа на член 5 од Уредбата за највисоките износи на патни и други трошоци за службени патувања во странство на работниците во републичките органи на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 32/72 и бр. 36/75), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЈВИСОКИТЕ ИЗНОСИ НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА ВО СТРАНСТВО ШТО ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

1. Надоместокот за дневници што на републичките органи на управата и на републичките организации им се признаваат во материјални трошо-

ци за службени патувања во одделни странски зем- ји изнесува по групи на работни места и тоа:		за Бурунди:	
за Авганистан:		I група работни места	28 САД долари
I група работни места	24 САД долари	II група работни места	25 „ „
II група работни места	22 „ „	III група работни места	22 „ „
III група работни места	20 „ „	за Велика Британија:	
за Австралија:		I група работни места	16 англиски фунти
I група работни места	50 австралиски долари	II група работни места	15 „ „
II група работни места	45 „ „	III група работни места	14 „ „
III група работни места	40 „ „	за Венецуела:	
за Австрија:		I група работни места	36 САД долари
I група работни места	650 австриски шилинзи	II група работни места	34 „ „
II група работни места	610 „ „	III група работни места	32 „ „
III група работни места	550 „ „	за Виетнам:	
за Албанија:		I група работни места	18 САД долари
I група работни места	30 пресметковни долари	II група работни места	17 „ „
II група работни места	27 „ „	III група работни места	15 „ „
III група работни места	25 „ „	за Виетнам ДР:	
за Алжир:		I група работни места	33 САД долари
I група работни места	42 пресметковни долари	II група работни места	30 „ „
II група работни места	38 „ „	III група работни места	28 „ „
III група работни места	35 „ „	за Габон:	
за Ангола:		I група работни места	50 САД долари
I група работни места	38 САД долари	II група работни места	45 „ „
II група работни места	34 „ „	III група работни места	40 „ „
III група работни места	31 „ „	за Гана:	
за Аргентина:		I група работни места	16 англиски фунти
I група работни места	46 САД долари	II група работни места	15 „ „
II група работни места	42 „ „	III група работни места	14 „ „
III група работни места	38 „ „	за Гвајана:	
за Бангладеш:		I група работни места	29 САД долари
I група работни места	19 англиски фунти	II група работни места	26 „ „
II група работни места	17 „ „	III група работни места	24 „ „
III група работни места	16 „ „	за Гвинеа:	
за Бахраин:		I група работни места	43 САД долари
I група работни места	69 САД долари	II група работни места	39 „ „
II група работни места	54 „ „	III група работни места	37 „ „
III група работни места	50 „ „	за Германска СР:	
за Белгија:		I група работни места	110 германски марки
I група работни места	1.725 белгиски франци	II група работни места	100 „ „
II група работни места	1.680 „ „	III група работни места	90 „ „
III група работни места	1.600 „ „	за Германска ДР:	
за Боливија:		I група работни места	29 пресметковни долари
I група работни места	35 САД долари	II група работни места	26 „ „
II група работни места	32 „ „	III група работни места	24 „ „
III група работни места	30 „ „	за Горна Волта:	
за Боцуана:		I група работни места	38 САД долари
I група работни места	23 САД долари	II група работни места	35 „ „
II група работни места	21 „ „	III група работни места	32 „ „
III група работни места	19 „ „	за Грција:	
за Бразил:		I група работни места	30 пресметковни долари
I група работни места	43 САД долари	II група работни места	28 „ „
II група работни места	40 „ „	III група работни места	26 „ „
III група работни места	36 „ „	за Данска:	
за Брегот на Слонова Коска:		I група работни места	280 дански круни
I група работни места	48 САД долари	II група работни места	260 „ „
II група работни места	44 „ „	III група работни места	240 „ „
III група работни места	40 „ „	за Дахомеј:	
За Бугарија:		I група работни места	35 САД долари
I група работни места	38 САД долари	II група работни места	32 „ „
II група работни места	35 „ „	III група работни места	29 „ „
III група работни места	32 „ „	за Египет:	
за Бурма:		I група работни места	42 САД долари
I група работни места	23 САД долари	II група работни места	38 „ „
II група работни места	21 „ „	III група работни места	35 „ „
III група работни места	19 „ „		

за Еквадор:			за Јемен НР:		
I група работни места	31 САД долари		I група работни места	28 САД долари	
II група работни места	29 " "		II група работни места	26 " "	
III група работни места	27 " "		III група работни места	24 " "	
за Екваторијална Гвинеја:			за Јемен АР:		
I група работни места	32 САД долари		I група работни места	34 САД долари	
II група работни места	30 " "		II група работни места	31 " "	
III група работни места	28 " "		III група работни места	28 " "	
за Ел Салвадор:			за Јордан:		
I група работни места	32 САД долари		I група работни места	30 САД долари	
II група работни места	30 " "		II група работни места	28 " "	
III група работни места	28 " "		III група работни места	25 " "	
за Етиопија:			за Камерун:		
I група работни места	28 САД долари		I група работни места	45 САД долари	
II група работни места	26 " "		II група работни места	41 " "	
III група работни места	24 " "		III група работни места	37 " "	
за Заир:			за Канада:		
I група работни места	56 САД долари		I група работни места	32 канадски долари	
II група работни места	51 " "		II група работни места	30 " "	
III група работни места	46 " "		III група работни места	28 " "	
за Замбија:			за Катар:		
I група работни места	35 САД долари		I група работни места	50 САД долари	
II група работни места	32 " "		II група работни места	45 " "	
III група работни места	30 " "		III група работни места	40 " "	
за Израел:			за Кенија:		
I група работни места	29 САД долари		I група работни места	12 англиски фунти	
II група работни места	26 " "		II група работни места	11 " "	
III група работни места	24 " "		III група работни места	10 " "	
за Индија:			за Кина НР:		
I група работни места	30 САД долари		I група работни места	14 англиски фунти	
II група работни места	28 " "		II група работни места	13 " "	
III група работни места	26 " "		III група работни места	12 " "	
за Индонезија:			за Кипар:		
I група работни места	44 САД долари		I група работни места	10 англиски фунти	
II група работни места	40 " "		II група работни места	9 " "	
III група работни места	38 " "		III група работни места	8 " "	
за Иран:			за Кмерска Република:		
I група работни места	37 САД долари		I група работни места	25 САД долари	
II група работни места	34 " "		II група работни места	23 " "	
III група работни места	32 " "		III група работни места	20 " "	
за Ирак:			за Колумбија:		
I група работни места	13 англиски фунти		I група работни места	32 САД долари	
II група работни места	12 " "		II група работни места	30 " "	
III група работни места	11 " "		III група работни места	28 " "	
за Ирска:			за Конго:		
I група работни места	12 англиски фунти		I група работни места	49 САД долари	
II група работни места	11 " "		II група работни места	45 " "	
III група работни места	10 " "		III група работни места	43 " "	
за Исланд:			за Кореја НДР:		
I група работни места	46 САД долари		I група работни места	17 англиски фунти	
II група работни места	44 " "		II група работни места	15 " "	
III група работни места	42 " "		III група работни места	13 " "	
за Италија:			за Костарика:		
I група работни места	21.000 италијански лири		I група работни места	37 САД долари	
II група работни места	20.000 " "		II група работни места	35 " "	
III група работни места	19.000 " "		III група работни места	33 " "	
за Јамајка:			за Куба:		
I група работни места	41 САД долари		I група работни места	22 англиски фунти	
II група работни места	36 " "		II група работни места	20 " "	
III група работни места	33 " "		III група работни места	18 " "	
за Јапан:			за Кувајт:		
I група работни места	52 САД долари		I група работни места	36 САД долари	
II група работни места	47 " "		II група работни места	33 " "	
III група работни места	43 " "		III група работни места	30 " "	

за Лаос:			за Нов Зеланд:		
I група работни места	22 САД долари		I група работни места	40 САД долари	
II група работни места	20 " "		II група работни места	36 " "	
III група работни места	19 " "		III група работни места	34 " "	
за Либан:			за Норвешка:		
I група работни места	32 САД долари		I група работни места	255 норвешки круни	
II група работни места	29 " "		II група работни места	225 " "	
III група работни места	26 " "		III група работни места	200 " "	
за Либериа:			за Обединети Арапски Емирати:		
I група работни места	42 САД долари		I група работни места	53 САД долари	
II група работни места	40 " "		II група работни места	48 " "	
III група работни места	38 " "		III група работни места	46 " "	
за Либија АР:			за Оман:		
I група работни места	16 англиски фунти		I група работни места	63 САД долари	
II група работни места	14 " "		II група работни места	57 " "	
III група работни места	13 " "		III група работни места	51 " "	
за Луксембург:			за Пакистан:		
I група работни места	1.500 белгиски франци		I група работни места	49 САД долари	
II група работни места	1.350 " "		II група работни места	45 " "	
III група работни места	1.200 " "		III група работни места	40 " "	
за Мавританија:			за Панама:		
I група работни места	42 САД долари		I група работни места	32 САД долари	
II група работни места	38 " "		II група работни места	30 " "	
III група работни места	36 " "		III група работни места	28 " "	
за Мадагаскар:			за Парагвај:		
I група работни места	34 САД долари		I група работни места	25 САД долари	
II група работни места	31 " "		II група работни места	23 " "	
III група работни места	29 " "		III група работни места	21 " "	
за Малезија:			за Перу:		
I група работни места	53 САД долари		I група работни места	38 САД долари	
II група работни места	48 " "		II група работни места	35 " "	
III група работни места	45 " "		III група работни места	32 " "	
за Мали:			за Полска:		
I група работни места	41 САД долари		I група работни места	35 САД долари	
II група работни места	38 " "		II група работни места	32 " "	
III група работни места	34 " "		III група работни места	30 " "	
за Малта:			за Порторико:		
I група работни места	15 англиски фунти		I група работни места	42 САД долари	
II група работни места	14 " "		II група работни места	38 " "	
III група работни места	13 " "		III група работни места	34 " "	
за Мароко:			за Португалија:		
I група работни места	28 САД долари		I група работни места	26 САД долари	
II група работни места	26 " "		II група работни места	24 " "	
III група работни места	24 " "		III група работни места	22 " "	
за Мексико:			за Романија:		
I група работни места	35 САД долари		I група работни места	47 САД долари	
II група работни места	32 " "		II група работни места	43 " "	
III група работни места	30 " "		III група работни места	39 " "	
за Монголија:			за Руанда:		
I група работни места	54 пресметковни долари		I група работни места	31 САД долари	
II група работни места	50 " "		II група работни места	29 " "	
III група работни места	45 " "		III група работни места	27 " "	
за Непал:			за САД:		
I група работни места	28 САД долари		I група работни места	37 САД долари	
II група работни места	26 " "		II група работни места	35 " "	
III група работни места	24 " "		III група работни места	33 " "	
за Нигер:			за Саудиска Арабија:		
I група работни места	38 САД долари		I група работни места	46 САД долари	
II група работни места	35 " "		II група работни места	42 " "	
III група работни места	33 " "		III група работни места	38 " "	
за Нигерија:			за Сенегал:		
I група работни места	50 САД долари		I група работни места	180 француски франци	
II група работни места	45 " "		II група работни места	160 " "	
III група работни места	40 " "		III група работни места	140 " "	

за Сиера Леоне:			за Филипини:		
I група работни места	34	САД долари	I група работни места	36	САД долари
II група работни места	31	" "	II група работни места	34	" "
III група работни места	29	" "	III група работни места	32	" "
за Сингапур:			за Финска:		
I група работни места	40	САД долари	I група работни места	39	САД долари
II група работни места	36	" "	II група работни места	37	" "
III група работни места	32	" "	III група работни места	35	" "
за Сирија АР:			за Франција:		
I група работни места	25	САД долари	I група работни места	220	француски франци
II група работни места	23	" "	II група работни места	200	" "
III група работни места	20	" "	III група работни места	180	" "
за Сомалија:			за Холандија:		
I група работни места	30	САД долари	I група работни места	100	холандски флорини
II група работни места	27	" "	II група работни места	90	" "
III група работни места	25	" "	III група работни места	80	" "
за СССР:			за Хондурас:		
I група работни места	50	пресметковни долари	I група работни места	29	САД долари
II група работни места	45	" "	II група работни места	27	" "
III група работни места	40	" "	III група работни места	26	" "
за Сри Ланка:			за Хонг Конг:		
I група работни места	14	англиски фунти	I група работни места	40	САД долари
II група работни места	13	" "	II група работни места	38	" "
III група работни места	12	" "	III група работни места	36	" "
за Судан:			за Централна Афричка Република:		
I група работни места	13	англиски фунти	I група работни места	18	англиски фунти
II група работни места	12	" "	II група работни места	16	" "
III група работни места	11	" "	III група работни места	14	" "
за Тајланд:			за Чад:		
I група работни места	35	САД долари	I група работни места	51	САД долари
II група работни места	33	" "	II група работни места	46	" "
III група работни места	31	" "	III група работни места	42	" "
за Танзанија:			за Чехословачка:		
I група работни места	16	англиски фунти	I група работни места	43	пресметковни долари
II група работни места	14	" "	II група работни места	40	" "
III група работни места	12	" "	III група работни места	38	" "
за Того:			за Чиле:		
I група работни места	36	САД долари	I група работни места	28	САД долари
II група работни места	33	" "	II група работни места	26	" "
III група работни места	30	" "	III група работни места	24	" "
за Тринидад — Тобаго:			за Швајцарија:		
I група работни места	30	САД долари	I група работни места	110	швајцарски франци
II група работни места	27	" "	II група работни места	100	" "
III група работни места	25	" "	III група работни места	90	" "
за Тунис:			за Шведска:		
I група работни места	27	САД долари	I група работни места	184	шведски круни
II група работни места	25	" "	II група работни места	166	" "
III група работни места	23	" "	III група работни места	150	" "
за Турција:			за Шпанија:		
I група работни места	30	САД долари	I група работни места	36	САД долари
II група работни места	27	" "	II група работни места	33	" "
III група работни места	25	" "	III група работни места	30	" "
за Уганда:			за сите други држави:		
I група работни места	32	САД долари	I група работни места	35	САД долари
II група работни места	30	" "	II група работни места	32	" "
III група работни места	28	" "	III група работни места	30	" "
за Унгарија:					
I група работни места	38	САД долари			
II група работни места	35	" "			
III група работни места	32	" "			
за Уругвај:					
I група работни места	25	САД долари			
II група работни места	23	" "			
III група работни места	21	" "			

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за највисоките износи на дневниците за службени патувања во странство што им се признаваат во материјални трошоци на републичките органи на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 7/75).

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1792/1  
9 септември 1975 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

## Огласен дел

### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Димановски Наки од Скопје, против тужената Димановска Фула, моминско Каракова од Скопје, сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужената Димановска, мом. Каракова Фула, во рок од 30 дена, да се јави во судот или да ја достави својата сегашна адреса.

Доколку во одредениот рок од 30 дена не се јави или не ја достави својата точна адреса ќе ѝ биде поставен старател кој ќе ја застапува во спорот за развод на брак.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 163/75.  
(130)

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Атанасов Горѓи од Скопје, против тужената Атанасова Перјана, по татко Јашар од Скопје, сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужената Атанасова, мом. Јашар Перјана, во рок од 30 дена да се јави во судот или да ја достави својата сегашна адреса.

Доколку во одредениот рок од 30 дена не се јави или не ја достави својата точна адреса, ќе ѝ биде поставен старател кој ќе ја застапува во спорот за развод на брак.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1253/75.  
(131)

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак по тужбата на Дељанин Душан од село Петровец, Скопско, против тужената Бурагева Грозданка од село Петровец, Скопско, сега со непознатата адреса на живеење, вредност на спорот 2.000,00 динари.

Се повикува тужената Бурагева Грозданка во рок од 30 дена да се јави во Окружниот суд во Скопје или пак ја достави својата сегашна адреса на живеење. Доколку тужената не се јави во судот или не ја достави својата точна адреса во определениот рок од 30 дена, на истата ќе ѝ се определи привремен застапник, кој ќе ги застапува нејзините интереси во спорот за развод на брак пред Окружниот суд во Скопје.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1320 од 2. X. 1975 година.  
(133)

#### ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Милева Николовска од Прилеп, ул. „Цане Коњарец“ бр. 245, поднесе тужба во овој суд за развод на брак против Петар Николовски од Прилеп, сега со непознато место на живеење.

Бидејќи тужениот Петар е во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави во овој суд или да одреди свој застапник.

Во спротивно на истиот ќе му биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 371/75.  
(132)

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО

Пред Општинскиот суд во Куманово покрената е постапка од страна на предлагачите: Савка, Радисав и Љубе Младеновски, сите од село Враготурце, за утврдување за исчезнат Младеновски Александар од село Враготурце, општина Куманово, исчезнат на ден 2. II. 1944 година, во врска со што се повикува истиот, доколку е во живот, во

рок од три месеци од објавувањето на овој оглас да се јави во судот, како и секој оној што знае за неговиот живот. Во спротивно, по истекот на определениот рок и изведувањето на останатите докази, истиот ќе биде прогласен за умрен.

Од Општинскиот суд во Куманово, Р. бр. 262/74.  
(134)

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово е заведена тужба на тужителот Фазли Фетиша Ариф од село Гермо, против Беадини Џезаиров Мехди од село Гермо, сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот Беадини Џезаиров Мехди од село Гермо, сега со непозната адреса во странство, да се јави во Општинскиот суд во Тетово или да определи свој полномошник во рок од 30 дена. По истекот на овој рок на истиот ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги штити неговите интереси.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 318/73.  
(129)

Полномошното издадено од Михајло Д. Стојковски, на име Димче Н. Стојковски од Скопје, заверено од Собранието на град Скопје 1973 година, се поништува.  
(2394)

Свидетелството за завршен испит, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Санде Тасевски, с. Умин Дол, Куманово, се оглашува за неважно.  
(2278)

## КОНКУРСИ

Конкурсната комисија при Центарот за социјална работа — Штип

распишува  
**К О Н К У Р С**

за пополнување на работното место:  
— СОЦИЈАЛЕН РАБОТНИК, за заштита на возрасни лица на одредено време.

Услови:

Покрај општите услови предвидени во Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— завршена виша школа за социјални работници.

Конкурсот е отворен од објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Кандидатите потребните документи да ги достават до Комисијата при Центарот за социјална работа — Штип.

Некомплетираните документи нема да бидат земени предвид при разгледувањето.

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето. (206)

Советот на Институтот за тутун — Прилеп

распишува  
**К О Н К У Р С**

за избор на еден асистент во работната единица за селекција и агротехника

Услови:

Покрај општите услови предвидени со Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд и Законот за организирање на научните дејности, кандидатот да ги исполнува и следните услови:

— да има завршено земјоделско-шумарски факултет со просечна оценка над 7,60;

— да ја има регулирано воената обврска.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите со потребните документи се доставуваат до Секретаријатот на Институтот, со назнака за КОНКУРС. (207)

Советот на Институтот за тутун — Прилеп

распишува

### КОНКУРС

за прием на приправници и тоа:

1. Еден во работната единица за селекција и агротехника;
2. Еден во работната единица за заштита на тутунот; и
3. Еден во работната единица за технологија, ферментација, фабрикација и хемија на тутунот.

Услови:

Покрај општите услови предвидени со Законот за меѓусебни односи на работниците во здружениот труд и Законот за организација на научните дејности, кандидатите да ги исполнуваат и следните услови:

— да имаат завршено земјоделско-шумарски факултет — полјоделски смер;

— во текот на студиите да покажале интерес кон специјалностите за кои конкурираат.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите со потребните документи се доставуваат до Секретаријатот на Институтот, со назнака за КОНКУРС. (208)

Конкурсната комисија при Комбинираната детска установа „БРЕШЈА“ — Дебар, врз основа на член 70 и 68 од Статутот на оваа установа и член 1, точка 1 од Самоуправната спогодба за систематизација на работните места, како и Одлуката на работната заедница донесена на 3 октомври 1975 година

распишува

### КОНКУРС

за пополнување на работното место директор на Комбинираната детска установа „БРЕШЈА“ — Дебар.

Кандидатот, покрај општите услови предвидени со Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, треба да ги исполнува и следните услови:

— да има завршено више образование и шест години работен стаж во просветна струка, од кои 4 години на раководно место;

— да поседува морално-политички квалитети.

Пријавите со сите комплетирани документи се доставуваат до Конкурсната комисија на установата.

Некомплетирани документи не се земаат предвид.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Советот на ООЗТ — Шумарски оддел (Шумарски факултет) во Скопје

распишува

### КОНКУРС

За избор на еден наставник во звањето виши предавач по предметот хемиска преработка на дрвото

Кандидатот треба да ги исполнува условите пропишани со Законот за високото образование на СРМ.

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Шумарскиот факултет во Скопје.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат: диплома, куса биографија, потврда за регулирана воена обврска, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во четири примероци.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетирани документи нема да се земат предвид при разгледувањето.

Комисијата за меѓусебни односи во МСУ

распишува

### КОНКУРС

за пополнување работното место кустос во одделението на МСУ, Скопје

Кандидатот, покрај општите услови, треба да има завршен филозофски факултет, историја на уметноста, работно искуство во струката, познавање на еден од странските јазици, може и приправник.

Пријавите за конкурсот со другите потребни докази се поднесуваат до Музејот на современата уметност во рок од 30 дена од денот на објавувањето, а одлучувањето за изборот на кандидатот ќе се изврши во рок од 15 дена од истекот на рокот за пријавување.

Музеј на современата уметност, Скопје, ул. „Самоилова“ 66. (213)

### СОДРЖИНА

	Страна
406. Закон за промет со земјишта и згради	617
407. Закон за деловните згради и деловните простории	621
408. Одлука за усвојување на Договорот за единствени основи за регулирање на сопственичко-правните односи на деловниот простор	625
409. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за највисоките износи на патни и други трошоци за службени патувања во странство на работниците во републичките органи на управата	625
410. Одлука за условите за одобрување кредити за станбена изградба на функционерите	626
411. Решение за највисоките износи на дневниците за службени патувања во странство што им се признаваат во материјални трошоци на републичките органи на управата	626